

**ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
/HEALTH CERTIFICATE**

**за увоз на копитари за колење кои поминуваат низ пазар или собирен центар
/for imports of equidae for slaughter passing through a market or marshalling centre**

ЗЕМЈА: /COUNTRY: **Ветеринарно-здравствен сертификат (**)
/ Health certificate (**)**

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a		
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.				
	I.7. Земја на потекло (¹) /Country of origin (¹)	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number		I.12.		
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure		Време на поаѓање /Time of departure
	I.15. Средства за транспорт (²) /Means of transport (²) Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Road vehicle /Друго				I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM		
	Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:				I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES		
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)				
I.21.				I.20. Количество (¹⁰) /Quantity (¹⁰)			
I.23. Идентификација на контејнерот/ број на пломба /Identification of container/ seal number				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Колење <input type="checkbox"/> /Slaughter		I.24.			
I.26.		I.27. Увоз/ Definitive import <input type="checkbox"/>					
I.28. Идентификација на стоките (***) /Identification of the commodities (***)							
(a) Бр. на идентификациониот документ (пасош)/ No of identification document (passport):) (Пасошот кој ги идентификува еквидите може да биде прикачен на овој сертификат, со што ќе се утврди неговиот број) (A passport identifying the equine animal may be attached to this certificate provided that its number is stated.)							
(b) Заверен од/ Validated by) (Име на надлежниот орган)/ (Name of competent authority)							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Раса/Категорија /Breed/Category		Систем за идентификација /Identification system		Број за идентификација /Identification number	
Возраст /Age		Пол /Sex		Количина /Quantity		Тест /Test	

**ЗЕМЈА:
/COUNTRY:**

Ветеринарно-здравствен сертификат ()
/ Health certificate (**)**

II. Информации за здравствената состојба (*) /Health information (*)	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
<p>Јас, долу потпишаниот, потврдувам дека коњот опишан погоре ги исполнува следните услови: /I, the undersigned, certify that the horse described above meet the following requirements:</p> <p>(a) Доаѓа од земја во која следните болести задолжително се пријавуваат: Африканска чума, Дурина, Малеус, Енцефаломиелитис кај коњите (сите видови влучително и ВЕЕ), Инфективна анемија, Везикуларен стоматитис, беснило, антракс; /It comes from a country where the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, Dourine, Glanders, Equine encephalomyelitis (of all types including VEE), Infectious anaemia, Vesicular stomatitis, rabies, anthrax;</p> <p>(b) беше/а прегледан/и денес и не покажува/а никакви клинички знаци на болест ⁽¹⁾. /It/they has/have been examined today and show(s) no clinical sign of disease ⁽¹⁾.</p> <p>(c) не е/се наменет/и за колење во рамките на националната програма за искоренување на инфективни или заразни болести; /It/they is/are not intended for slaughter under national programme of infectious or contagious disease eradication;</p> <p>(d) За време на последните три месеци пред извозот (или од раѓањето доколку е/се помлад/и од три месеци) престојувал/е во одгледувалишта под ветеринарен надзор во земјата извозничка и: /during the last three mounts immediately preceding the exportation (or since birth if less than three mounts old) it/they has/have been resident on holdings under veterinary supervision in the country of dispatch and:</p> <ul style="list-style-type: none"> - или тоа/тие доаѓа/ат од земја ⁽¹⁾ наведена во групата А, В, С или D подолу ⁽²⁾ и било/е изолирано/и од копитари кои немаат ист здравствен статус за време од 30 дена пред испораката ⁽⁴⁾, /either it/they come(s) from a country ⁽¹⁾ listed in group A, B, C or D below ⁽²⁾ and has/have been isolated from equidae not of the same health status during 30 days prior to dispatch ⁽⁴⁾, <p>или/ог</p> <ul style="list-style-type: none"> - доаѓа/ат од земја ⁽¹⁾ наведена во Група Е подолу ⁽³⁾ и било/е во одобрен изолационен центар, заштитен/и од инсекти-вектори за време од 40 дена пред извозот ⁽⁴⁾; /it/they come(s) from a country ⁽¹⁾ listed in Group E below ⁽³⁾ and has/have been in an approved isolation centre, protected from vector insects during 40 days prior to dispatch ⁽⁴⁾; <p>(e) Доаѓа/ат од територија или во случај на официјална регионализација според националната легислатива односно еквивалентната легислатива на Заедницата од дел од територија на трета земја во која: /it/they come(s) from the territory or in case of official regionalisation according to National legislation or equivalent Community legislation from a part of the territory of a third country in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Не е регистрирана појава на Венецуелски енцефаломиелит кај коњите во текот на последните две години; /Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred during the last two years; (ii) Не е регистрирана појава на Дурина во текот на последните шест месеци /dourine has not occurred during the last six months; (iii) Не е регистрирана појава на Малеус во текот на последните шест месеци; /glanders has not occurred during the last six months; (iv) или не е регистрирана појава на Везикуларен стоматитис во текот на последните шест месеци ⁽⁴⁾; /either vesicular stomatitis has not occurred during the last six months ⁽⁴⁾; <p>или/ог</p> <ul style="list-style-type: none"> - бил/е тестиран/и на мостри крв земено во последните 10 дена пред извозот на ⁽⁵⁾ со вирус неутрализациски тест за везикуларен стоматитис при што е/се добиен/и негативен/ни резултат/и при разредување од 1:12 ⁽⁴⁾; /it/they was/were tested on samples of blood taken within 10 days of export on ⁽⁴⁾ by a virus neutralization test for vesicular stomatitis with negative result(s) at a dilution of 1 in 12 ⁽⁴⁾; <p>(v) во случај да пратката на копитари претходно спомената вклучува некастрирани машки животни постари од 180 дена, или вирусен артеритис не бил забележан во последните шест месеци ⁽⁴⁾; /in the case, the above described consignment of equidae includes uncastrated male animals older 180 days, either equine viral arteritis has not been officially recorded during the last six months ⁽⁴⁾;</p> <p>или/ог</p> <ul style="list-style-type: none"> - некастрираните мажјаци биле тестирани на мостри крв земено во период од 21 ден пред извозот на ⁽⁵⁾ со вирус неутрализациски тест за вирусен артеритис кај коњите при што е добиен негативен резултат при разредување од 1:4 во секој случај посебно ⁽⁴⁾; /the uncastrated male animals were tested on blood samples taken within 21 days of export on ⁽⁵⁾ by virus neutralization test for equine viral arteritis with negative result at a dilution of 1 in 4 in each case ⁽⁴⁾; <p>или/ог</p> <ul style="list-style-type: none"> - соодветни количества од целокупната нивна семена течност земена во периодот од 21 ден пред извозот на ⁽⁵⁾ и тестирана со вирус изолациски тест за вирусен артеритис кај коњите при што е донбиен негативен резултат во секој случај посебно ⁽⁴⁾; /aliquots of their entire semen taken within 21 days of export on ⁽⁵⁾ were tested by virus isolation test for equine viral arteritis with negative result in each case ⁽⁴⁾; <p>или/ог</p> <ul style="list-style-type: none"> - некастрираните мажјаци биле вакцинирани на ⁽²⁾ против вирусен артеритис кај коњите под официјален ветеринарен надзор со вакцина одобрена од страна на надлежниот орган, според следната програма за првична вакцинација и ревакцинирани се во правилни интервали ⁽⁴⁾; /the uncastrated male animals were vaccinated on ⁽²⁾ against equine viral arteritis under official veterinary supervision with a vaccine approved by the competent authority, according to the following programme for initial vaccination and have been re-vaccinated at regular intervals ⁽⁴⁾; <p>Програми за почетна вакцинација против вирусен артеритис кај коњите: /Programmes for initial vaccination against equine viral arteritis:</p> <p>Упатство: Прецртај ги оние вакцинални програми кои не се применуваат кај погоре опишаното животно. /Instruction: Cross out vaccination programmes that do not apply to the animal described above.</p> <p>Верификувај ја придружната сертификација на тестот пред вакцинација, вакцинација и ревакцинација. /Verify supporting certification on testing before vaccination, vaccination and re-vaccination.</p> <p>Назначи ја каде што е потребно индивидуалната вакцинална програма за идентификуваните животни. /Specify, where appropriate, the individual vaccination programme for identified animals.</p> <p>(a) Вакцинацијата е извршена на денот на земањето на мострата крв кој потоа се покажало дека е негативна со вирус неутрализациски тест при растворање од 1 во 4; или /Vaccination was carried out on the day a blood sample was taken that subsequently proved negative in a virus neutralization test at a dilution of 1 in 4; or</p> <p>(b) Вакцинацијата е извршена во текот на изолациониот период кој не е подолг од 15 дена и е под официјален ветеринарен надзор, а започнува на денот на земањето на мострата крв кој за споменатиот период е тестирана со вирус неутрализациски тест при растворање од 1 во 4 и истиот е негативен; или /Vaccination was carried out during a period of isolation of not more than 15 days under official veterinary supervision, commencing on the day a blood sample was taken that was tested during that time with negative result in a virus neutralization test at a dilution of 1 in 4; or</p> <p>(c) Вакцинацијата е извршена кога животното било на возраст од 180 до 270 дена, во текот на изолациониот период под официјален ветеринарен надзор. Во текот на периодот на изолација, двата земено мостри крв со растојание помеѓу нив од најмалку 10 дена, покажале стабилен или опаѓачки титар на антитела во вирус неутрализацискиот тест за вирусен артеритис кај коњите; /Vaccination was carried out when the animal was at an age of 180 to 270 days, during a period of isolation under official veterinary supervision. During the isolation period two blood samples taken at least 10 days apart proved a stable or declining antibody titre in a virus neutralization test for equine viral arteritis;</p>		

- (f) не доаѓа/аат од територија или од дел од територија на засегнатата трета земја во согласност со Националните прописи односно еквивалантната легислативата на Заедницата каде постои зараза на Африканска чума, и
/it/they do(es) not come from the territory or from a part of the territory of a third country considered, in accordance with National legislation or equivalent Community legislation, as infected with African horse sickness, and
- или не било/е вакцинирано/и против Африканска чума ⁽⁴⁾,
/either it/they was/were not vaccinated against African horse sickness ⁽⁴⁾,
 - Било/е вакцинирано/и против Африканска чума на ⁽⁴⁾(²).
/It/they was/were vaccinated against African horse sickness on ⁽⁴⁾(⁵).
- (g) не доаѓа од одгледувалиште на животни кое е под забрана од здравствени причини ниту било во контакт со копитари од одгледувалиште кое е под на забрана од здравствени причини:
/It does not come from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons nor had contact with equidae from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons:
- i) во период од шест месеци во случај на Енцефаломиелитис кај коњите, почнувајќи од денот кога копитарите што боледувале од ова заболување се заклани;
/during six months in the case of Equine encephalomyelitis, beginning on the date on which the equidae suffering from the disease are slaughtered ;
 - ii) во случај на инфективна анемија до денот кога заболените се заклани, а останатите животни се негативни на Коггинсовиот тест извршен на два наврати во растојание од три месеци помеѓу нив;
/in the case of infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out three months apart;
 - iii) во период од шест месеци во случај на Везикуларен стоматитис;
) /during six months in the case of Vesicular stomatitis;
 - iv) во период од еден месец почнувајќи од последниот регистриран случај на беснило;
) /during one month from the last recorded case, in the case of rabies;
 - v) во период од 15 дена почнувајќи од последниот регистриран случај на антракс,
/during 15 days from the last recorded case, in the case of anthrax,
или/ор
доколку сите животни од видовите приемчиви на болеста која е присутна во одгледувалиштето се заклани и просториите дезинфицирани, времето на забрана ќе биде 30 дена, почнувајќи од денот на уништувањето на животните и дезинфицирањето на просториите, освен во случај на антракс кога времената забрана е 15 дена.
/if all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered and the premises disinfected, the period of prohibition shall be 30 days, beginning on the day on which the animals were destroyed and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where the period of prohibition is 15 days.
- (h) Според моите сознанија, не било/е во контакт со копитари кои боледуваат од инфективна или заразна болест во периодот од 15 дена пред оваа изјава.
/To the best of my knowledge, it/they has/have not been in contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease in the 15 days prior to this declaration.
- (i) Според моите сознанија, тоа/тие не примиле тиреостатски, естрогени, андрогени или гестагени супстанции во процесот на гоеење;
/ to the best of my knowledge, it/they has/have received no thyreostatic, estrogenic, androgenic or gestagenic substances for fattening purposes;
- (j) Тоа/тие било/биле подвргнати на следните тестови со негативен резултат на мостри крв земени во периодот од десет дена пред извозот на ⁽³⁾;
/it/they was/were subjected to the following tests carried out with negative result on samples of blood taken within ten days of export on ⁽³⁾;
- (i) Коггинсов тест за инфективна анемија кај коњите ⁽³⁾,
/a Coggins test for equine infectious anaemia ⁽³⁾,
или/ор
ii) Во случај да се работи за копитари кои живеат во Исланд од своето раѓање, потврдено е дека Исланд е официјално слободен од инфективна анемија кај коњите ⁽³⁾.
/in the case of Equidae which have resided in Iceland from birth, it is certified that Iceland is officially free of equine infectious anaemia ⁽³⁾.
 - комплемент врзувачки тест за малеус со разредување од 1:10 ⁽⁶⁾;
/a complement fixation test for glanders at a dilution of 1 in 10 ⁽⁶⁾;
 - комплемент врзувачки тест за дурина со разредување од 1:10 ⁽⁶⁾;
/a complement fixation test for dourine at a dilution of 1 in 10 ⁽⁶⁾;
 - комплемент врзувачки тест за за пироплазмоза (Babesia equi and Babesia cavalli) ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ со разредување од 1:5;
/a complement fixation test for piroplasmosis (Babesia equi and Babesia cavalli) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ at a dilution of 1 in 5;
- (k) Доколку било/е подвргнато/и на тест за Африканска чума како што е опишано во Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Анекс Д од Директивата на Советот 90/426/ЕЕЗ во два наврата, на мостри крв земени во интервал од 21-30 дена, на ⁽²⁾ и на ⁽²⁾, при што втората мостра треба да се земе во период од 10 дена пред извозот ⁽⁷⁾ или со:
/it/they was/were subjected to a test for African horse sickness as described National legislation or equivalent Annex D to Council Directive 90/426/EEC on two occasions, carried out on samples of blood taken with an interval of between 21 and 30 days, on ⁽²⁾ and on ⁽²⁾, the second of which must have been taken within ten days of export ⁽⁷⁾ either with:
- негативни реакции доколку тоа/тие не било/е вакцинирано/и ⁽⁴⁾, или
/negative reactions if it/they has/have not been vaccinated ⁽⁴⁾, or
 - без пораст на титарот на антитела доколку е/се вакцинирано/и ⁽⁴⁾;
/without increase in antibody count if it/they has/have been vaccinated ⁽⁴⁾;
- (l) или не било/е вакцинирани против Венецуелски енцефаломиелитис кај коњите ⁽⁴⁾⁽⁸⁾;
/either it/they was/were not vaccinated against Venezulelan equine encephalomyelitis ⁽⁴⁾⁽⁸⁾;
- или доколку било/е вакцинирано/и на ⁽³⁾, тоа е сторено најмалку шест месеци пред изолацијата пред извозот ⁽⁴⁾;/or it/they was/were vaccinated on ⁽³⁾, this being at least six months prior to pre-export isolation ⁽⁴⁾;
- (m) или било/е вакцинирано/и против западен и источен енцефаломиелитис кај коњите со инактивирана вакцина на ⁽⁵⁾, и тоа во рамките на шест месеци и најмалку 30 дена пред извозот ⁽⁴⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾;
/either it/they was/were vaccinated against western and eastern equine encephalomyelitis with inactivated vaccine on ⁽⁵⁾, this being within six months and at least 30 days of export ⁽⁴⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾;
или/ор
било/е подвргнато/и на хемаглутинација инхибиторен тест за западен и источен енцефаломиелитис кај коњите на два наврати, изведен на крвни примероци земени во растојание од 21 ден на ⁽²⁾ и на ⁽²⁾, при што вториот од нив мора да бил земан во рамките на 10 дена пред извозот или со негативни реакции доколку не било/е вакцинирано/и ⁽⁴⁾ или без зголемување на титарот на антителата доколку е/се вакцинирано/и пред повеќе од шест месеци ⁽⁴⁾.
/it/they was/were subjected to haemagglutination inhibition tests for western and eastern equine encephalomyelitis on two occasions, carried out on blood samples taken with an interval of 21 days on ⁽²⁾ and on ⁽²⁾, the second of which must have been taken within 10 days of export either with negative reactions, if it/they has/have not been vaccinated ⁽⁴⁾ or without increase in antibody count, if it/they has/have been vaccinated more than six months ago ⁽⁴⁾.
- III. Животното/ите ќе биде/ат испратен/и во возило претходно исчистено и дезинфицирано со дезинфициенс одобрен од надлежниот орган на земјата на испорака, коешто возило е така конструирано што ќе оневозвозможи испаѓање на изметот, простирката или сточната храна за време на транспортот.
/The animal(s) will be sent in a vehicle cleaned and disinfected in advance with a disinfectant officially recognized in the country of dispatch

and designed in a way that droppings, litter or fodder cannot escape during transportation.

Изјавата што следи, потпишана од страна на сопственикот или претставникот е дел од овој сертификат.
/The following declaration signed by the owner or representative is part of the certificate.

- IV.** Сертификатот е со важност од 10 дена. Во случај на бродски транспорт, времето е продолжено за времето на транспортот.
/The certificate is valid for 10 days. In the case of transport by ship the time is prolonged by the time of the voyage.

Дата /Date	Место /Place	Печат ⁽¹¹⁾ и потпис на официјалниот ветеринар /Stamp ⁽¹¹⁾ and signature of the official veterinarian

.....
Име во печатни букви и квалификација/ Name in block capitals and capacity

ИЗЈАВА/DECLARATION

Јас, долу потпишаниот, / I, the undersigned,

.....
[Сопственик или претставник ⁽³⁾ на животното/ите опишан/и погоре]
/ [Owner or representative ⁽³⁾ of the animal(s) described above]

изјавувам:/declare:

1. животното ќе биде испратено директно од објектите на испорака до објектите на крајна дестинација без да дојде во контакт со други копитарии кои не се пропратени со еднаков сертификат;
/the animal will be sent directly to the premises of destination without coming into contact with other equidae not accompanied by an equivalent certificate;

Превозот ќе биде извршен на начин со кој здравјето и благосостојбата на животното(ите) може да бидат заштитени успешно;
The transportation will be effected in such a way that health and well-being of the animal(s) can be protected effectively;

2. Животното/ите или било/е задржано/и од раѓање во (земја извозничка) или влегло во земја извозничка најмалку 90 дена пред да биде дадена оваа изјава ⁽³⁾;
/the animal(s) has/have either remained in (exporting country) since birth or entered the exporting country at least 90 days prior to this declaration ⁽²⁾;

.....
(Место, дата) / (Place, date)

.....
(Потпис) / (Signature)

(*) Се внесуваат посебните санитарни услови.
/Specific sanitary requirement to be completed.

(**) Се пишува насловот на образецот на сертификат за кој се работи.
/To be replaced by the specific title of each model of certificate.

(***) Пополни соодветно
/Complete as appropriate

⁽¹⁾ Дел од територијата во согласност со Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Член 13 (2) од Директивата 90/426/ЕЕЗ.

/Part of territory in accordance with the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Article 13 (2) of the Directive 90/426/EEC.

⁽²⁾ Сертификатот мора да се издаде на денот на натоварот на животното/ите за испорака во Република Македонија. Тој мора да ја придружува пратката и се однесува само на животните кои се транспортираат во ист железнички вагон, камион, авион или брод и се носат директно во кланица.
/The certificate must be issued on the day of loading of the animal(s) for dispatch to the Republic of Macedonia. It must accompany the consignment and covers only animals transported in the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and taken directly to the slaughter.

⁽³⁾ Група А: Земји Членки на ЕУ, Швајцарија, Гренланд, Исланд
/Group A: EU Member States, Switzerland, Greenland, Iceland

Група В: Австралија, Белорусија, Хрватска, Нов Зеланд, Русија ⁽¹⁾, Украина, Црна Гора и Србија
/Group B: Australia, Belarus, Croatia, New Zealand, Russia ⁽¹⁾, Ukraine, Montenegro and Serbia

Група С: Канада, Соединети американски држави
/Group C: Canada, United States of America

Група D: Аргентина, Бразил ⁽¹⁾, Чиле, Куба, Парагвај, Уругвај
/Group D: Argentina, Brazil ⁽¹⁾ Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay

Група E: Алжир, Израел, Мароко, Маурициус, Тунис
/Group E: Algeria, Israel, Morocco, Mauritius, Tunisia.

⁽⁴⁾ Прецртај го непотребното.
/Delete as appropriate.

⁽⁵⁾ Внеси дата.
/Insert date.

⁽⁶⁾ Бараниот тест за малеус и дурина не се однесува на државите наведени во Групите А и С, Австралија и Нов Зеланд.
/The required test for glanders and dourine don't apply for countries listed in Groups A and C, Australia and New Zealand.

⁽⁷⁾ Се однесува само на државите наведени во Група E погоре.
/Applies only to countries listed in Group E above.

⁽⁸⁾ Се однесува само на државите наведени во Група D погоре.
/Applies only to countries listed in Group D above.

⁽⁹⁾ Се однесува само на државите наведени во Група C погоре.
/Applies only to countries listed in Group C above.

⁽¹⁰⁾ Животните за колење се жигосани на предниот дел од левото копито со знак во вид на буквата 'S'.
/The special mark is a hot-branded 'S' on the left front leg hoof.

⁽¹¹⁾ Бојата на печатот и потписот мора да се разликува од бојата во која е испечатен образецот.
/The colour of the stamp and the signature must be different to that of the printing.